



ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА

CASINOS AUSTRIA

бул. Гоце Делчев бр. 8, 1000 Скопје
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691
tenderi@videolottery.mk

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на Бул. Гоце Делчев бр.8, 1000 Скопје (2-ри кат, зграда на МРТВ), телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на стоки - **набавка на канцелариски мебел.**

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.10-9/2016**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 10.01.2017 година во 11:00 часот исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори"..

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на 10.01.2017 година, во 11,00 часот

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, декември, 2016 година	Потпис на одговорно лице и печат
-------------------------------------	----------------------------------

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.



бул. Гоце Делчев бр. 8, 1000 Скопје
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691
tenderi@videolottery.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]

бр.10-9/2016

ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

Скопје, декември 2016 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на Бул. Гоце Делчев бр.8, 1000 Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е **набавка на канцелариски мебел и тоа:**

- Дел 1 - Мебел од оплеменета иверка;
- Дел 2 - Мебел од медијанпан;
- Дел 3 - Столици.

Детален опис и количини на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација.

2.2.3, Предметот на договорот е **делив** на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

3. Начин на испорака

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача и постави во простории на договорниот орган во Скопје.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во рок од 15 (петнаесет) дена по потпишување на договорот.

6. Начин, рок и услови на плаќање

Начинот на плаќање е вирмански.

Рок на плаќање е 30 дена по доставување на фактурата за извршената испорака во писарницата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испратница потпишана од овластени лица на договорните страни.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот).

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

8.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, односно доказ за одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и доказ дека истите редовно ги плаќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Сертификати или тест извештај од акредитирана лабораторија
- Парафиран модел на договор (Прилог 5)

11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните

документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

11.9. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е 10.01.2017 година во 11,00 часот.

12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-2-ри кат низок дел) во Скопје.

13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во

ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана оној кој прв ја поднел понудата.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

17.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

20. Гаранција за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период

- Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период во висина од 15 % од вредноста на договорот без ДДВ.
- Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или депонирани парични средства. Банкарската гаранција треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период, ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот, односно до истекот на гарантниот период на стоките. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.
- Банкарската гаранција/ депонираните парични средства за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период ќе биде во валутата на која гласи договорот.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период треба да биде издадена од банка.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од точка 1 од тендерската документација.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на

набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на гаранција за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

- Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, гаранција за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот односно до истекот на гарантниот период на стоките.
- Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ЈАВНАТА НАБАВКА

Предмет на набавката

- Изработка, транспорт и поставување на канцелариски мебел на локација во Скопје.
- За елементите дадени се Скици составен дел на тендерската документација.

Задолжителни елементи поврзани со понудата:

- Целокупниот мебел мора да е нов и неупотребуван.
- Целокупната мебел мора да е со целосна гаранција од најмалку една година.
- Боја и дезен по избор на договорниот орган.

Начин на утврдување на точни димензии:

- Дадените димензии може да отстапуваат до 5%.
- Избраниот понудувач по потпишување на договорот за јавна набавка во рок од 3(три) дена ги зема точните мерки од просторот каде ќе бидат поставени елементите.

ДЕЛ 1 - Мебел од оплеменета иверка:

1. Мебел изработени од иверка која исполнува стандард МКС EN 312:2011 или еквивалентен. (се докажува со доставување на сертификат или тест извештај од акредитирана лабораторија).
2. Боја и дезен по избор на Договорниот орган.
3. Сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм.
4. Оковот да е за меко затворање
5. Декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган.

Р.бр.	ОПИС	ед. мерка	количина
1	РАБОТНО БИРО (сутерен) димензии 140x80x72см отстапување до+/-5% , изработни од: -горна плоча и бочни ногарки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 25мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака дебелина минимум 2мм, -челна маска од оплеменета иверка со дебелина на плочата од 18мм. -везен оков систем за монтирање и демонтирање. -ногари пластични, за подесување -боја и дезен како по избор на договорениот орган	парче	1
2	РАБОТНО БИРО (писарница) димензии 180x80x72см отстапување до+/-5% , изработни од: -горна плоча и бочни ногарки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 25мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака дебелина минимум 2мм, -челна маска од оплеменета иверка со дебелина на плочата од 18мм. -везен оков систем за монтирање и демонтирање. -ногари пластични за подесување - боја и дезен по избор на договорениот орган	парче	1
3	ПОДВИЖНИ ФИОКИ со 3 фиоки димензии 45/45/53см отстапување до+/-5% , -челна, горна плоча, корпус и внатрешни делови од фиоки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 16мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака, дебелина минимум 2мм, -корпусот поставен на минимум четири тркалца, - фиоки на лизгачи со меко затворање , -заклучување со централна брава.	парче	2

	- боја и дезен по избор на договорениот орган		
4	Голема маса со димензии 240 x100x75см отстапување до+/-5%, -оплеменета иверка комбинација со метална подконструкција профил 5x 5 дебелина на профил 3мм, Корпус- оплеменета иверка минимум 18 мм и Горна плоча - иверка минимум 25 мм, кантирана со ABC. -боја и дезен по избор на договорениот орган. -везен оков систем за монтирање и демонтирање.	парче	1
5	Голема маса со димензии 270 x100x 75см отстапување до+/-5%, ЕЛИПСОВИДНА -оплеменета иверка комбинација со метална подконструкција профил 5x 5 дебелина на профил 3мм, Корпус- оплеменета иверка минимум 18 мм и Горна плоча - иверка минимум 25 мм, кантирана со ABC. - боја и дезен по избор на договорениот орган. -везен оков систем за монтирање и демонтирање	парче	1
6	Ормар Димензија 85/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган	парче	7
7	Ормар Димензија 90/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган	парче	23
8	Ормар Димензија 100/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган	парче	2
9	Ормар Витрина Димензија 100/45/200см отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати од стакло минимум 5мм дебелина, -Четири полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм	парче	1

	<ul style="list-style-type: none"> -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган 		
10	<p>Ормар Вграден Димензија 115/120/97см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10)</p> <ul style="list-style-type: none"> Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Една полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган 	парче	1
11	<p>Ормар Вграден Димензија 115/60/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10)</p> <ul style="list-style-type: none"> Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Две полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган 	парче	1
12	<p>Ормар Вграден Димензија 111/35/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10)</p> <ul style="list-style-type: none"> Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Две полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган 	парче	1
13	<p>Ормар Вграден Димензија 107/48/100, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Две врати ширина од 36см + статичен дел ширина 35см од оплеменета иверка минимум 16 мм -Една полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм - боја и дезен по избор на договорениот орган -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање 	парче	1

	-декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган		
14	Маска за радијатор Димензии 212/35/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) -горна плоча перфорирана оплеменета иверка минимум 16мм - корпус изработен од оплеменета иверка минимум 16мм - сите видливи рабови да бидат кантирани со АВС минимум 2мм дебелина.	парче	1
15	Сидна закачалка 80/205см отстапување до+/-5%, -оплеменета иверица минимум 16мм со 3 дупли закачалки - сите видливи рабови да бидат кантирани со АВС минимум 2мм дебелина.	парче	8

ДЕЛ 2 - Мебел од медијанан

Медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган. Кантирање со фурнирска трака.

Декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган.

Р.бр.	ОПИС	ед. мерка	количина
1	<p>Библиотека Димензии 516/60/341см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.1 и Слика бр.2)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум52 мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-задна страна на затворени делови од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм</p> <p>-задна страна на отворени делови нема.</p> <p>Опис : има 6 вертикални сегменти, во кои има вкупно 14 вратнички распоредени како во скицата/сликата. Под вратничките со минимум 60цм и 66 см висина да има по една полица, под вратничките со минимум 200 см да има по 3 полица , а останатите вратнички без полица.останатиот дел поделен со 12 полица и три вертикални прегради распоредени како на скицата/сликата.</p> <p>-Елементот се прицврстува на постојни ѕидови</p>	парче	1
2	<p>Библиотека Димензии 100/275/45см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.11)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум52 мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-позадина нема,</p> <p>Опис : има по 4 полица и две прегради распоредени како во скица 11</p> <p>-Елементот се прицврстува на постојни ѕидови</p>	парче	2
3	<p>Комода Димензии 270/40/75см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.3)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака.</p> <p>-врати од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 19мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм</p> <p>Опис : поделена на 3 сегменти секој затворен со по две вратички , под секоја од вратичките да има по една полица.</p>	парче	1
4	<p>Маса директорска со помошна маса Димензии 180/80/80см, отстапување до+/-5%, , изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>Горна плоча и страниците изработени од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Под работната плоша да се постави хоризонтална полица поделена на две прегради изработена од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	1

4.1	<p>Помошна маса 100/40см, отстапување до+/-5% висина 65см +/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	1
4.2	<p>Мобилна фиока, димензии 55/45/53см отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган кантирање со фурнирска трака горна страна минимум 52мм, останато од минимум 1,9мм</p> <p>-со три фиоки, со отворање на метални лизгачи на пластични тркалца</p>	парче	1
5	<p>Маса директорска Димензии 180/80/80см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.4)</p> <p>-Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Под работната плоша да се постави хоризонтална полица поделена на две прегради изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	2
5.1	<p>Мобилна фиока, димензии 55/45/53см отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган кантирање со фурнирска трака горна страна минимум 52мм, останато од минимум 1,9мм</p> <p>-со три фиоки, со отворање на метални лизгачи на пластични тркалца</p>	парче	2
6	<p>Додаток за маса -1 директорска, Димензии 180/60/80см, отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.5)</p> <p>Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Централно поставен вертикален елемент висо 40 см +/-5%, изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	1
7	<p>Додаток за маса -2 директорска Димензии 70/60/80см, отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.6)</p> <p>- Горна плоча и страниците изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	1
8	<p>Клуб маса Димензии 120/60/55см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.7)</p> <p>- Горна плоча и страниците изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	3
9	<p>Клуб маса Димензии 60/60/55см, отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.7)</p>	парче	2

	- Горна плоча и страниците изработен од медијан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака		
--	--	--	--

ДЕЛ 3 - СТОЛИЦИ

1	<p>Вртлива работна столица со висок наслон Тапацир - висококвалитетен материјал од кој седлото е изработено од материјал тип – (mesh) додека наслонот е од материјал со проток на воздух низ него мин. 50 см. Ширина на седиште мин.50 см, длабочина мин.50 см, висина на наслон мин.50 см, висина на стол мин.110 см Гасов амортизер за непречено регулирање на висината на седење, Регулирање на силата за лулање според индивидуалните потреби на корисникот, Подлактици фиксни, Цврста хромирана основа со самозакочувачки тркалца, Понудени минимум три различни бои од кои задолжително црна. Да задоволува МКС EN1335-1:2010, МКС EN1335-2:2010, МКС EN1335-3:2010 или еквивалент (се докажува со доставување на сертификат или тест извештај од акредитирана лабораторија).</p>	парче	3
2	<p>Вртлива работна столица со висок наслон Тапацир - Седло пластична база, обложена со мебел штоф, наслон од специјално профилирана црна мрежа Ширина на седиште мин.50 см,/длабочина мин.50 см/висина на наслон мин.110 см Гасов амортизер за непречено регулирање на висината на седење Подлактици фиксни, Цврста основа со самозакочувачки тркалца Понудени минимум три различни бои од кои задолжително црна . Да задоволува МКС EN1335-1:2010, МКС EN1335-2:2010, МКС EN1335-3:2010 или еквивалент (се докажува со доставување на сертификат или тест извештај од акредитирана лабораторија)</p>	парче	6
3	<p>Клуб столчиња Минимални димензии: 58/58/73см Рамка за седење пластична, исполнета со самогасив сунѓер со густина од најмалку 55/м3 и завршна прекривка од мебел штоф, боја по избор</p>	парче	8

Прилог 1 – Образец на понуда
Понудувач _____

Врз основа на огласот број 10-9/2016 објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје, за доделување на договор за јавна набавка за набавка на **канцелариски мебел** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-pabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно бараните технички карактеристики.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

II.3. Во прилог ги доставуваме пополнет образец на техничка понуда.

Дел III – Финансиска понуда:

Дел 1 - Мебел од оплеменета иверка изнесува:

_____ денари.

[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ денари.

[со бројки и букви].

Дел 2 - Мебел од медијапан изнесува:

_____ денари.

[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ денари.

[со бројки и букви]

Дел 3 - Столици изнесува:

_____ денари.
[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

_____ денари.
[со бројки и букви].

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Јавна набавка бр. 10-9/2016 набавка на канцелариски мебел

ДЕЛ 1 Мебел од оплеменета иверка која исполнува стандард МКС EN 312:2011 или еквивалентен.

Р.бр.	ОПИС	ед. мерка	количина		
1	<p>РАБОТНО БИРО (сутерен) димензии 140x80x72см отстапување до+/-5%, изработни од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -горна плоча и бочни ногарки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 25мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака дебелина минимум 2мм, -челна маска од оплеменета иверка со дебелина на плочата од 18мм. -везен оков систем за монтирање и демонтирање. -ногари пластични, за подесување -боја и дезен како по избор на договорениот орган 	парче	1		
2	<p>РАБОТНО БИРО (писарница) димензии 180x80x72см отстапување до+/-5%, изработни од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -горна плоча и бочни ногарки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 25мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака дебелина минимум 2мм, -челна маска од оплеменета иверка со дебелина на плочата од 18мм. -везен оков систем за монтирање и демонтирање. -ногари пластични за подесување - боја и дезен по избор на договорениот орган 	парче	1		
3	<p>ПОДВИЖНИ ФИОКИ со 3 фиоки димензии 45/45/53см отстапување до+/-5%,</p> <ul style="list-style-type: none"> -челна, горна плоча, корпус и внатрешни делови од фиоки од оплеменета иверка со дебелина на плочата од минимум 16мм, -сите страни кантирани со АВС кант трака, дебелина минимум 2мм, -корпусот поставен на минимум четири тркалца, - фиоки на лизгачи со меко затворање , -заклучување со централна брава. - боја и дезен по избор на договорениот орган 	парче	2		
4	<p>Голема маса со димензии 240 x100x75см отстапување до+/-5%,</p> <ul style="list-style-type: none"> -оплеменета иверка комбинација со метална подконструкција профил 5x 5 дебелина на профил 3мм, Корпус- оплеменета иверка минимум 18 мм и Горна плоча - иверка минимум 25 мм, кантирана со АВС. -боја и дезен по избор на договорениот орган. -везен оков систем за монтирање и демонтирање. 	парче	1		
5	<p>Голема маса со димензии 270 x100x 75см отстапување до+/-5%, ЕЛИПСОВИДНА</p>	парче	1		

	<p>-оплеменета иверка комбинација со метална подконструкција профил 5x 5 дебелина на профил 3мм, Корпус- оплеменета иверка минимум 18 мм и Горна плоча - иверка минимум 25 мм, кантирана со ABC. - боја и дезен по избор на договорениот орган. -везен оков систем за монтирање и демонтирање</p>				
6	<p>Ормар Димензија 85/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	7		
7	<p>Ормар Димензија 90/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	23		
8	<p>Ормар Димензија 100/45/200см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Четири полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со ABC лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	2		

9	<p>Ормар Витрина Димензија 100/45/200см отстапување до+/-5%, (Скица бр.9) -Две врати од стакло минимум 5мм дебелина, -Четири полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	1		
10	<p>Ормар Вграден Димензија 115/120/97см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Една полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	1		
11	<p>Ормар Вграден Димензија 115/60/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Две полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган</p>	парче	1		
12	<p>Ормар Вграден Димензија 111/35/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) Две врати оплеменета иверка минимум 16 мм -Две полици оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм</p>	парче	1		

	-патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган -боја и дезен по избор на договорениот орган				
13	Ормар Вграден Димензија 107/48/100, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) -Две врати ширина од 36см + статичен дел ширина 35см од оплеменета иверка минимум 16 мм -Една полица оплеменета иверка минимум 18 мм -корпус изработен од оплеменета иверка минимум 18мм -задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм -сите рабови заштитени со АВС лента минимум 2мм - боја и дезен по избор на договорениот орган -патент клуч за заклучување - оковот да е за меко затворање -декоративен оков (рачки) метални, боја и облик по избор на договорниот орган	парче	1		
14	Маска за радијатор Димензии 212/35/137см, отстапување до+/-5%, (Скица бр.10) -горна плоча перфорирана оплеменета иверка минимум 16мм - корпус изработен од оплеменета иверка минимум 16мм - сите видливи рабови да бидат кантирани со АВС минимум 2мм дебелина.	парче	1		
15	Сидна закачалка 80/205см отстапување до+/-5%, -оплеменета иверица минимум 16мм со 3 дупли закачалки - сите видливи рабови да бидат кантирани со АВС минимум 2мм дебелина.	парче	8		
Вкупно за ДЕЛ БЕЗ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ СОДДВ					

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Јавна набавка бр. 10-9/2016 набавка на канцелариски мебел

ДЕЛ 2 Мебел од медијанан:

Р.бр.	ОПИС	ед. мерка	количина	Единчна цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ
1	<p>Библиотека Димензии 516/60/341см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.1 и Слика бр.2)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум52 мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-задна страна на затворени делови од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм</p> <p>-задна страна на отворени делови нема.</p> <p>Опис : има 6 вертикални сегменти, во кои има вкупно 14 вратнички распоредени како во скицата/сликата. Под вратничките со минимум 60цм и 66 см висина да има по една полица, под вратничките со минимум 200 см да има по 3 полици , а останатите вратнички без полици.останатиот дел поделен со 12 полици и три вертикални прегради распоредени како на скицата/сликата.</p> <p>-Елементот се прицврстува на постојни ѕидови</p>	парче	1		
2	<p>Библиотека Димензии 100/275/45см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.11)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум52 мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-позадина нема,</p> <p>Опис : има по 4 полици и две прегради распоредени како во скица 11</p> <p>-Елементот се прицврстува на постојни ѕидови</p>	парче	2		
3	<p>Комода Димензии 270/40/75см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.3)</p> <p>-изработен од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака.</p> <p>-врати од медијанан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 19мм, кантирање со фурнирска трака,</p> <p>-задна страна од оплеменет лесонит дебелина минимум 3мм</p> <p>Опис : поделена на 3 сегменти секој затворен со по две вратички , под секоја од вратичките да има по една полица.</p>	парче	1		
4	<p>Маса директорска со помошна маса Димензии 180/80/80см, отстапување до+/-5%, , изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p>	парче	1		

	<p>Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Под работната плоша да се постави хоризонтална полица поделена на две прегради изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>				
4.1	<p>Помошна маса 100/40см, отстапување до+/-5% висина 65см +/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	1		
4.2	<p>Мобилна фиока, димензии 55/45/53см отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p> <p>изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган кантирање со фурнирска трака горна страна минимум 52мм, останато од минимум 1,9мм</p> <p>-со три фиоки, со отворање на метални лизгачи на пластични тркалца</p>	парче	1		
5	<p>Маса директорска Димензии 180/80/80см, отстапување до+/-5%,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.4)</p> <p>-Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Предна врзна плоча изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p> <p>Под работната плоша да се постави хоризонтална полица поделена на две прегради изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака</p>	парче	2		
5.1	<p>Мобилна фиока, димензии 55/45/53см отстапување до+/-5%, изработка по зададен цртеж/скица(Скица бр.8)</p>	парче	2		

	изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган кантирање со фурнирска трака горна страна минимум 52мм, останато од минимум 1,9мм -со три фиоки, со отворање на метални лизгачи на пластични тркалца				
6	Додаток за маса -1 директорска, Димензии 180/60/80см, отстапување до+/-5% , изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.5) Горна плоча и страниците изработени од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака Централно поставен вертикален елемент висо 40 см +/-5%, изработена од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 23мм, кантирање со фурнирска трака	парче	1		
7	Додаток за маса -2 директорска Димензии 70/60/80см, отстапување до+/-5% , изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.6) - Горна плоча и страниците изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака	парче	1		
8	Клуб маса Димензии 120/60/55см, отстапување до+/-5% ,изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.7) - Горна плоча и страниците изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака	парче	3		
9	Клуб маса Димензии 60/60/55см, отстапување до+/-5% , изработка по зададен цртеж/скица (Скица бр.7) - Горна плоча и страниците изработен од медијапан фурниран со фурнир од орев, завршно бајцуван и лакиран со боја по избор на договорен орган минимум 52мм, кантирање со фурнирска трака	парче	2		
Вкупно за ДЕЛ БЕЗ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ СОДДВ					

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Јавна набавка бр. 10-9/2016 набавка на канцелариски мебел

ДЕЛ 3 СТОЛИЦИ

Р.бр.	ОПИС	ед. мерка	количина	Единчна цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ
1	<p>Вртлива работна столица со висок наслон Тапацир - висококвалитетен материјал од кој седлото е изработено од материјал тип – (mesh) додека наслонот е од материјал со проток на воздух низ него мин. 50 см. Ширина на седиште мин.50 см, длабочина мин.50 см, висина на наслон мин.50 см, висина на стол мин.110 см Гасов амортизер за непречено регулирање на висината на седење, Регулирање на силата за лулање според индивидуалните потреби на корисникот, Подлактици фиксни, Цврста хромирана основа со самозакочувачки тркалца, Понудени минимум три различни бои од кои задолжително црна. Да задоволува МКС EN1335-1:2010, МКС EN1335-2:2010, МКС EN1335-3:2010 или еквивалент (се докажува со доставување на сертификат или тест извештај од акредитирана лабораторија).</p>	парче	3		
2	<p>Вртлива работна столица со висок наслон Тапацир - Седло пластична база, обложена со мебел штоф, наслон од специјално профилирана црна мрежа Ширина на седиште мин.50 см,/длабочина мин.50 см/висина на наслон мин.110 см Гасов амортизер за непречено регулирање на висината на седење Подлактици фиксни, Цврста основа со самозакочувачки тркалца Понудени минимум три различни бои од кои задолжително црна . Да задоволува МКС EN1335-1:2010, МКС EN1335-2:2010, МКС EN1335-3:2010 или еквивалент (се докажува со доставување на сертификат или тест извештај од акредитирана лабораторија)</p>	парче	6		
3	<p>Клуб столчиња Минимални димензии: 58/58/73см Рамка за седење пластична, исполнета со самогасив сунѓер со густина од најмалку 55/m3 и завршна прекривка од мебел штоф, боја по избор</p>	парче	8		
Вкупно за ДЕЛ БЕЗ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ ДДВ					
Вкупно за ДЕЛ СО ДДВ					

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува *назив на понудувачот*] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот бр.10-9/2016 за доделување на договор за јавна набавка за набавка **на канцелариски мебел** објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата врз основа на огласот бр.10-9/2016 за јавна набавка на **канцелариски мебел** објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата* за Дел _____ во постапка со *прибирање на понуди* за набавка **на канцелариски мебел** по оглас бр.10-9/2016 објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата* за Дел _____ од постапката бр. 10-9/2016 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)**

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

***Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Прилог 5 - МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ - НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

Склучен на ден _____.2016 година, помеѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија** – Касинос Аустрија ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка АД _____ со жиро-сметка _____ застапувано од директор _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател,,** - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки.

2) **„Носител на набавката,,** - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.

3) **„Договор за јавна набавка на стоки,,** - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;

4) **„„Непредвидени работи“** се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат.

5) **„Дополнителни работи“** се оние работи што не се договорени и не се нужни за исполнувањето на договорот, а Нарачувачот бара да се изведат.

6) **„Испорака,,** - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките.

7) **„Сродни услуги,,** - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во овој Договор.

8) **„Сервисирање,,** - претставува отстранување на сите грешки (дефекти и слично) и технички недостатоци, како и вградување на потребните резервни делови на испорачаните стоки.

9) **„Подизведувач,,** - е домашно или странско, правно или физичко лице, кое треба да достави кој било дел од стоките или да изврши кој било дел од сродните услуги преку поддоговор склучен со носителот на набавката.

10) **„Примерен рок“** е рокот во кој по редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.

Член 1

Предмет на договорот за јавна набавка се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата на Договорниот орган Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје, од **набавка канцелариски мебел** согласно Одлуката за јавна набавка бр.05-_____/1 од _____.2016 година, по спроведена постапка за јавна

набавка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција бр.10-9/2016, и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.05-_____/ од _____.2016 година.

III.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој договор е набавка на **набавка(изработка), транспорт и поставување на мебел за кујна и тоа:**

- Дел 1 - **Мебел од оплеменета иверка,**
- Дел 2- **Мебел од Медијапан,**
- Дел 2- **Столици** _____

Целокупниот мебел мора да е нов и неупотребуван.

Целокупниот мебел е изработен согласно техничките карактеристики дадени во финансиско техничка понуда составен дел на овој договор.

IV.ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на стоките од член 2 од овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно испорачаните стоки но не повеќе од висината на понудата по одржување на електронската аукција која изнесува _____,00 денари без ДДВ (со зборови: _____), односно _____,00, денари со пресметан ДДВ (со зборови: _____ денари), согласно спроведената електронска аукција.

Единичните цени се фиксни и непроменливи по било кој основ и се дадени во детална финансиско техничка понуда составен дел на овој договор

V.НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши на следниов начин:

- Услови на плаќање – по извршена испорака;
- Начин на плаќање - **вирмански**;
- Рок на плаќање 30 дена по прием на фактура во писарницата на договорниот орган.

Фактурата се доставува заедно во прилог со уредно потпишана испратница за извршена испорака од страна на овластени лица на договорените страни.

Член 5

Не се предвидува корекција на цените, односно цените ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

VI.НАЧИН И РОК ИСПОРАКА

Член 6

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во простории во Скопје по налог на Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача во рок од 30 (триесет) дена по потпишување на договорот.

Извршувањето на испораката се верифицира со испратница. Истата се смета за извршена по потпишување на испратницата од овластени лица на Договорните страни.

VII.КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 7

Квалитативен и квантитативен прием на стоката го врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока, дали е со висок квалитет и согласно пропишаните македонски стандарди кои се во согласност со европските стандарди.

VIII.ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Во случај на доцнење со испорака или доцнење со испорака на стока за замена на неисправна или несоодветна стока од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна-пенали се определува во висина од 2% за секој ден задоцнување од вредноста на не испорачаната стока од став 1 на овој член, при што е потребно веднаш Договорниот орган, по приемот на стоката, да му врати на Носителот на набавката писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна-пенали.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката од став 1 на овој член во рокот предвиден во овој договор, Договорниот орган ќе му остави дополнителен рок од 2 дена за испорака на стоката.

Доколку носителот на набавката не ја испорача стоката во дополнително оставениот рок од претходниот став, со претходно доставеното писмено известување до Договорниот орган, Договорниот орган може да го раскине Договорот за купување-испорака на стоката со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот од став 4 на овој член, носителот на набавката е должен, во рок 15 дена од денот на раскинувањето на договорот, да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 1.000 Евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на договорот е поголема од договорната казна, Носителот на набавката има обврска ја му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

IX.ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ОБВРСКИТЕ ВО ГАРАНТНИОТ ПЕРИОД

Член 9

Квалитетното извршување на Договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган или со депонирани парични средства.

Висината на гаранција изнесува 15% од вредноста на договорот односно _____,00 денари.

Член 10

Договорниот орган ќе ја наплати гаранција во следните случаи:

- по дополнително доставено писмено известување од страна на Договорниот орган и оставен рок од 1(еден) ден за испорака на стоките;
- во случај на не совпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаната стока;
- во случај на раскинување на Договорот по вина на Носителот на набавката.

-во случај на расипување на стоката, предмет на овој договор, за што не е можно поправање или соодветна замена.

- во случај на неисполнување на обврски кои произлегуваат од гарантниот период.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот односно до истекот на гарантниот период на стоките.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период во услови на квалитетно и навремено извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот односно до истекот на гарантниот период на стоките.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за навремено извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

X ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 11

Гарантен период на стоките предмет на овој договор е _____ година полна гаранција вклучувајќи ја и батеријата од денот на предавањето.

Член 12

Договорниот орган може поради неисправното функционирање да бара од Носителот на набавката, поправка или замена на стоката/те во текот на гарантниот период, без оглед на тоа кога се појавил недостатокот во функционирањето.

Тој има право на надомест на штетата што ја претрпел поради тоа што бил лишен од употребата на стоката/те од моментот на барањето поправка или замена до нивното извршување.

Член 13

Во случај на помала поправка, гарантниот период се продолжува онолку колку што Договорниот орган бил лишен од употребата на стоката/те.

Меѓутоа, кога поради неисправното функционирање е извршена замена на стоката/те, или нејзина суштествена поправка, гарантниот период почнува повторно да тече од замената, односно од враќањето на поправената стока/и.

Ако е заменет или суштествено поправен само некој дел од стоката/те, гарантниот период почнува повторно да тече само за тој дел.

Член 14

Ако Носителот на набавката не изврши во разумен рок од 10 (десет) дена поправка или замена на стоката/те, Договорниот орган може да го раскине договорот или да ја намали цената и да бара надомест на штетата.

Член 15

Носителот на набавката, односно производителот е должен на своја сметка да ја пренесе стоката/те до местото каде што треба да се поправи, односно да се замени, како и поправената, односно заменетата стока/и да му ја врати назад на Договорниот орган.

За тоа време Носителот на набавката го поднесува ризикот за пропаѓање или оштетување на стоката/те.

Член 16

Правата на Договорниот орган спрема производителот врз основа на гарантниот лист се гаснат по истекот на 1 (една) година, сметајќи од денот кога барал од него поправка или замена на стоката/те.

Член 17

Носителот на набавката е доен да обезбеди овластен и авторизиран сервисен центар и резервни делови за целото времетраење на гарантниот период за опремата предмет на овој договор.

XI.ВИША СИЛА

Член 18

Договорен орган и Носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство, но не подоцна од 24 часа од настанувањето на виша сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот може да се реализира, по потреба, со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

XII.МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 19

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

ДОБАВУВАЧ

Име и презиме: _____, Моб: _____ Е-маил: _____

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Име и презиме: Зоран Димовски, Моб: 076 484007 Е-маил: zoran.dimovski@videolottery.mk .

XIII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на договорните страни.

Член 21

Договор се склучува на определено време кое е определено од време траењето на гарантниот период на стоките предмет на овој договор.

Член 22

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 23

Договорот се склучува на Македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 24

Измени и дополни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни, по писмен пат, и во согласност со Законот за Јавни набавки, и објавениот тендер, само по пат на Анекс Договор.

Член 25

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и останатите законски позитивни прописи во Република Македонија.

Член 26

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено. Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен орган за решавање на спорови е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 27

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*